



Austral

E-Tech full hybrid

Важи од: 1.6.2023



Austral

Ценовник за возило

1.6.2023

Код на верзиите	Комерцијално име	Емисија на CO ₂ (g/km)	kW (KS)	Цена (евра)	Цена (ден)
EA2 MF6U 2MS	Equilibre mild hybrid 140	138	103 (140)	33.340 €	2.067.080 ден
EA3 MF6U 2MS	Techno mild hybrid 140	141	103 (140)	35.540 €	2.203.480 ден
EA3 MJ6U 2VS	Techno mild hybrid 160 auto	141	116 (160)	38.790 €	2.404.980 ден
ESL3MJ6U2VS	Techno esprit Alpine mild hybrid 160 auto	141	116 (160)	41.240 €	2.556.880 ден
ESL3M26W2HY	Techno esprit Alpine E-Tech full hybrid 200	105	147 (200)	48.240 €	2.990.880 ден
ESL4M26W2HY	Iconic esprit Alpine E-Tech full hybrid 200	105	147 (200)	52.540 €	3.257.480 ден

Ценовникот важи до моментот на објавување на нов ценовник. Аутомотив Груп го задржува правото на измена на информациите наведени во ценовникот. За детални информации обратете се кај овластениот Renault увозник. Цените и описот на опремата се информативни. Аутомотив Груп го задржува правото на измена.

АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ



Austral

Сериска опрема

Сериска опрема Equi l i br e

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ

Систем против блокирање на тркала – ABS
 Автоматско кочење во случај на потреба со препознавање пешаци
 Систем за активно кочење во случај на потреба
 Воздушно перниче за возач
 Воздушни перничувања за возач и совозач + предни и странични воздушни завеси
 Воздушно перниче за совозач со можност за исклучување
 Предупредување за замор кај возач
 Предупредување за безбедно растојание
 Безбедносни ремени напред прилагодливи по висина
 3то стоп светло
 Греење на задно стакло
 ISOFIX подготовка за зацврстување на детско седиште
 Можност за итен повик во случај на потреба
 Три безбедносни ремени на задните седишта
 Безбедносни ремени назад во три точки
 Предупредување за незакопчани безбедносни ремени на сите седишта
 Препознавање на патни знаци
 Темпомат и ограничувач на брзина
 ECO начин за возење
 Систем за контрола на стабилност на возило + систем за помош при качување на
 Автоматска паркирна кочница со функција Auto Hold
 Индикатор за промена на брзина
 Систем за помош при паркирање назад
 Предни светла Full Led Pure Vision
 Систем за одржувања возилото во лентата за возење и спречување за напуштање

ДИЗАЈН

Еднобојна каросерија
 LED дневни светла
 Задни LED светла
 Надворешни ретровизори во црна боја
 17-инчни алуминиумски тркала
 17" алуминиумски тркала
 Показувачи на насока во надворешни ретровизори
 Управувач обложен со имитација кожа
 Тонирани стакла
 Тапаџир од темно сива ткаенина 'sonic'

УДОБНОСТ

Автоматски клима уред во две зони
 Управувач со рачно прилагодување по висина и длабочина
 Сензор за дожд и автоматско вклучување на светла
 2 USB приклучоци (тип c) на централна конзола
 Електрично централно заклучување
 Renault картица "слободни раце"
 Предни потпирачи за глава прилагодливи по висина
 Рачно прилагодливо седиште на возачот во 6 насоки и на совозачот во 4 насоки
 Импулсни електрични предни стакла
 12-инчен информативен екран во боја со инструменти и приказ на навигација
 Филтер за воздух во внатрешноста
 LED предни светла за читање
 Отвори за вентилација за патниците назад
 Задна клупа деллива во однос 1:3 – 2:3
 Ретровизор за контрола на деца
 Рачно прилагодливи надворешни ретровизори
 Електрично прилагодливи и греени надворешни ретровизори
 Импулсни електрични задни стакла
 Штитник од сонце со огледало и лед осветлување
 Индиректна контрола на притисок во гуми

МУЛТИМЕДИЈА

Мултимедиски систем Open R link 9" со систем за озвучување akramys classic и безжично поврзување со паметен телефон
 Можност за поврзување на 4g мрежа

ДОДАТОЦИ

Филтер за честички
 Подготовка за аларм
 Сет за поправка на гума

Сериска опрема Techno

Дополнително на опрема Equi l i br e

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ

Прилагодливи LED предни светла
 Помош при паркирање напред, назад и странично
 Систем multi-sense®
 Автоматско вклучување / исклучување на долги светла
 Камера назад

МУЛТИМЕДИЈА

Open R link 12" со систем за озвучување Akramys Auditorium, навигација и Google услуги

ДИЗАЈН

19" алуминиумски тркала
 Затемнети странични и задни стакла
 Амбиентално осветлување

УДОБНОСТ

Самозатемнувачки внатрешен ретровизор
 Кожен управувач
 Тапаџир во комбинација темно сива ткаенина / имитација кожа 'aneto'
 Седишта за возач и совозач рачно прилагодливи во 6 насоки
 Среден потпирач за рака со фиока
 Двојно дно на багажникот
 Флексибилна клупа назад 60/40 со потпирач за рака + преклопчив потпирач 60/40 + 3 пози

Сериска опрема Techno Esprit Al pi ne

Дополнително на опрема Techno

ДИЗАЈН

20" алуминиумски тркала
 Кровни носачи
 Esprit alpine надворешен изглед
 Прагови со натпис Alpine
 Esprit alpine внатрешен изглед
 Темно сив тапаџир во комбинација со ткаенина / alcantara 'saint-martin-de-
 Esprit alpine кожен управувач
 Прилагодливи задни led светла
 Динамичен показувач на насока

УДОБНОСТ

Директна контрола на притисок во гуми (само на e-tech)
 Стандардна фиксна задна клупа

Сериска опрема Iconi c Esprit Al pi ne

Дополнително на опрема Techno Esprit Alpine

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ

Напреден активен темпомат
 Active driver assist
 Систем за безбедно излегување на патниците од автомобилот
 Предупредување за мртов агол и спречување за напуштање на лентата за возење
 Предупредување за зголемување на сообраќајот
 Камера 360°

УДОБНОСТ

Електрично отворање на багажникот без употреба на раце
 Електрично прилагодливи и греени ретровизори со функција меморија
 Електрично прилагодливо совозачко седиште + лумбален дел
 Предни потпирачи за глава прилагодливи по висина - high comfort
 Греени предни седишта
 Прилагодлива клупа 60/40 со потпирач за рака + склопчив потпирач 60/40 + 3 позиции на
 Греење на управувач

ДИЗАЈН

Двобожна каросерија



Austral

Ценовник на дополнителна опрема

	Код	Наломени	Equilibrе	Techno	Techno esprit Alpine	Ionic esprit Alpine	Цена (ден)
ПАКЕТИ							
Пакет Навигација - R link 12" систем со навигација и Google услуги - карта на Европа за навигација	PCV0A	(1)	1.900 €	-	-	-	117.800 ден
Пакет City - помош при паркирање (напред, страна и назад) - камера назад	PCV82		800 €	-	-	-	49.600 ден
Пакет резервно тркало - резервно тркало - двојно дно на баганиот дел	PCV0U		400 €	-	-	-	24.800 ден
Пакет Safety - предупредување за зголемен сообраќај - предупредување за мртов агол и спречување на напуштање на лента за возење при претекнување - систем за безбедно напуштање на возилото на совозач	PCV32		-	650 €	650 €	-	40.300 ден
Пакет Advanced Driving Assist - активен темпомат - активна помош за возачот - грееење на управувач	PCU74	(2) (3)	-	1.000 €	1.000 €	-	62.000 ден
Пакет City Premium - помош при паркирање напред, странично и назад со систем Easy Park Assist - камера 360° - електрично прилагодливи и греени ретровизори со меморија	PCV0O	(3) (!)	-	1.300 €	1.300 €	-	80.600 ден
Пакет City Premium E-Tech - помош при паркирање напред, назад и странично со систем Full Auto Park - камера 360° - електрично прилагодливи и греени со меморија	PCV0N	(3) (!)	-	-	1.400 €	-	86.800 ден
Пакет Harman Kardon - Звучен систем со 485 W моќност - R link 12" систем со навигација, Google услуги и систем Harman Kardon	PCV0G		-	-	-	1.200 €	74.400 ден
СИГУРНОСТ							
Матрикс LED предни светла	ADB00		-	-	-	1.300 €	80.600 ден
4CONTROL advanced	AWS00	(4)	-	-	-	2.000 €	124.000 ден
Head-Up екран	HUDIS		-	-	-	900 €	55.800 ден
УДОБНОСТ							
Панорамски кров	FXPRF		-	-	1.200 €	1.200 €	74.400 ден
Активен темпомат	ACC02	(9)	800 €	-	-	-	49.600 ден
Електрично отворање на багажникот без помош на рацете	RDATA	(1)	-	800 €	800 €	-	49.600 ден
Електрично отворање на багажникот	TLGPW		-	800 €	800 €	-	49.600 ден
Греење на ветробранско стакло	HTWSN		-	-	-	400 €	24.800 ден
Кровни носачи	RFR00		-	600 €	-	-	37.200 ден
Подвижна клупа 60/40 со потпирач за раце +	RSE03	(5)	-	-	800 €	-	49.600 ден
ДВАЈН							
Ледено бела со бисерно црн кров			0 €	0 €	-	-	- ден
Еднобојна каросерија - Металик боја		(6)	1.000 €	1.000 €	100 €	1.000 €	62.000 ден
Еднобојна каросерија - Посебна металик боја			- €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	74.400 ден
Двобојна каросерија - посебна боја металик црвена Flamme за Ionic esprit Alpine		(7)	-	-	1.000 €	0 €	- ден
Двобојна каросерија - Металик боја		(7)	-	1.500 €	1.500 €	1.500 €	93.000 ден
Двобојна каросерија - Посебна металик боја		(7)	-	1.700 €	1.700 €	1.700 €	105.400 ден
Двобојна каросерија - Мат посебна металик боја		(7) (8)	-	-	2.300 €	2.300 €	142.600 ден
ДЕТАЉИ							
Безжичен полнач за паметен телефон	WICHO	(1)	-	400 €	400 €	400 €	24.800 ден
Резервно тркало	TRPY0		-	450 €	450 €	450 €	27.900 ден
Продолжена гаранција 5г. или 100000км			-	450 €	450 €	450 €	27.900 ден

(1) Задолжително во комбинација со пакет City

(2) Можно само со автоматски менувач

(3) Задолжително во комбинација со пакет Safety

(4) Не е можно во комбинација со резервно тркало

(5) Задолжителна опција кај верзија Techno esprit Alpine

(6) кај верзии Ionic Esprit Alpine задолжително да се допише 1 BCOL

(7) Задолжително код 2BCOL освен кај верзијата Ionic esprit Alpine

(8) Задолжително во комбинација со електрично отворање на багажникот без помош на рацете

(9) Можно само кај верзија со рачен менувач

(!) Наручување не е возможно во моментот



Austral

Дизајн

ВНАТРЕШНОСТ	КОД	Equi l b r e	Techno	Techno esprit . Al pi ne	I c o n i c esprit . Al pi ne
Меки облоги на инструмент таблата	HAR00	S	S	S	S
ТАПАЦИР	КОД	Equi l b r e	Techno	Techno esprit . Al pi ne	I c o n i c esprit . Al pi ne
Тапаџир од темно сива ткаенина 'sonic'	CLS00	S	-	-	-
Тапаџир во комбинација темно сива ткаенина / имитација кожа 'aneto'	CLS02	-	-	S	-
Темно сив тапаџир во комбинација ткаенина / алкантара 'saint-martin-de-belleville' со сини	CLS03	-	S	-	S
БОИ	КОД	Equi l b r e	Techno	Techno esprit . Al pi ne	I c o n i c esprit . Al pi ne
Еднобојна каросерија					
Ледено бела	369	O	O	-	-
Еднобојна каросерија - Металик боја					
Бисерно црна	GNE	O	O	O	O
Сива schiste	KCS	O	O	O	-
Сива гол	RGH	O	O	O	-
Еднобојна каросерија - Посебна металик боја					
Црвена flamme	NNP	-	O	O	-
Перла бела	QNC	-	O	O	-
Двобојна каросерија					
Ледено бела со бисерно црн кров	XUF	-	O	-	-
Двобојна каросерија - Металик боја					
Сива schiste со бисерно црн кров	YUY	-	O	O	O
Сива гол со бисерно црн кров	YVM	-	O	O	O
Двобојна каросерија - Посебна металик боја					
Црвена flamme со бисерно црн кров	XPA	-	O	O	O
Перла бела со бисерно црн кров	XUI	-	O	O	O
Мат сива schiste со бисерно црн кров	YVM	-	-	O	O
ТРКАЛА	КОД	Equi l b r e	Techno	Techno esprit . Al pi ne	I c o n i c esprit . Al pi ne
17" алуминиумски тркала Mach	RIM02	S	-	-	-
19" alu naplatci Komah	RIM20	-	S	-	-
20" alu naplatci Daytona	RIM30	-	-	S	S



Austral

Технички карактеристики

Комерцијално име			
Еколошка норма за заштита на околината	Euro6dFull	Euro6dFull	Euro6w
Вид на гориво	Бензин		
МОТОР			
Зафатнина на моторот см ³	1333		1199 (96kW termični + 50kW električni)
Вртежи (mm)	72,2 x 81,34		75,5 x 89,3
Број на цилиндри / Број на вентили	4/16	4/16	3/12
Најголема сила во kW (KS) при брзина на вртење (1/min)	103 (140) / од 4500 до 5750	116 (160) / од 5250 до 5500	96 (130) / 4500
Најголем вртежен момент (Nm) при obr/min	260 / од 1750 до 3500	n/a	205 / 1750
Вид на вбризување	Директно вбризување на гориво	Директно вбризување на гориво	Директно вбризување на гориво
Придонос на намалување на CO2	start&stop со обновување на енергијата при успорување	start&stop со обновување на енергијата при успорување	start&stop со обновување на енергијата при успорување
МЕНУВАЧ			
Тип	рачен	автоматски CVT	E-TECH
Број на степен на пренос	6	8	multimode
БАТЕРИЈА			
Технологија			Li-Ij-Ionska
Вкупен напон (volt)			400
Вкупен капацитет (kWh)			1,7
Маса на батерија (kg)			25,6 (+/-0,8)
ПЕРФОРМАНСИ			
Најголема брзина (km/h)		175	
0-100 km/h (s)	10,7	9,7	8,4
ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИЈА ПО НОРМАТИВ WLTP			
Емисија CO2 (g/km)			
Комбинирано возење (l/100 km)			
УПРАВУВАЊЕ			
Серво управувач		Да (електричен)	
Круг на вртење меѓу плочници (m)	11,4		11,4 (10,1 со 4Control)
Број на вртења на управувачот		2,33 - 2,55 вртења	
ОСОВИНА			
Тип на предна осовина		Pseudo MacPherson/независно деллива осовина	
Тип на задна осовина		Прилагодлива задна осовина со напред програмирана геометрија ; MultiLink на 4Control	
ТРКАЛА И ГУМИ			
Стандард тркала и гуми 17"	215/65 R17	-	-
Стандард тркала и гуми 19"	205/55 R19	205/55 R19	-
Стандард тркала и гуми 20"	-	235/45 R20	235/45 R20
Резервно тркало		T155/90 R17	
СОПИРАЧНИ			
ABS, ESP, ASR, EBA		Да	
Електротехничка распределба на силата на спирање		Да	
Напред: вентилрачки дискови (однос(mm))	296		320 (350 при 4Control)
Назад: вентилрачки дискови (однос (mm))	292		292 (330 при 4Control)
Паркирна кочица		Автоматска електрична	
РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРВИО			
Зафатнина (литар)		55 без резерва (3l резерва)	
МИСА (kg)			
Маса на празно возило	1373	1464	1517/1627
Најголема дозволена носивост на возилото	1947	2003	2101/2153
Најголема дозволена носивост на возилото + приколка	3297	3083	3601/3653
Дозволено оптертување на предна / задна осовина	457/574	539/457	584/457 526/457
Најголема дозволена маса на приколка со солирани	1350	1800	1500
Најголема дозволена маса на приколка без солирани	720	750	750
Најголема дозволена носивост на кров	75	75	75